



СТАРИ ПРОМОТИВНИ ПОНУДИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

Промоција со бесплатен Vip Go Social пакет за Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели	4
Промоција со подарок – JBL звучник за online нарачка за активација/обнова на Vip Spirit на 24 месеци	5
Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели	6
Зголемен износ за набавка на одредена субвенционирана опрема во рамки на Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit тарифните модели	7
Промотивно 20% намалена претплата за тарифниот модел Vip MyKi	8
Промоција со двојно повеќе мобилен интернет сообраќај за Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL и Vip Spirit тарифните модели	9
Промоција со HBO GO дополнителна услуга- 12 месеци вклучена во претплатата на Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit тарифните модели	10
Промоција за бизнис корисници со вклучен мобилен интернет во роаминг за Vip Neo L/ XL тарифните модели.....	11
Промоција со зголемен интернет сообраќај во роаминг за пакетите Vip Roam Surf S/M/L/XL	13
Промоција со вклучен мобилен интернет во роаминг во рамки на тарифните модели Vip Neo L/XL.....	14
Промотивно намалена месечна претплата за Vip MyKi	16
Промоција со дополнителни 10GB за набавка на Samsung Galaxy Note 9 во рамки на тарифните модели Vip Neo M/L/XL	17
Промоција со дополнителни 100GB интернет сообраќај во 2018 за Vip Neo M/ L/ XL и Vip Neo M SIM/ L SIM / XL SIM тарифните модели.....	18
50% намалена претплата за Vip Internet, Vip Internet Plus и Vip Internet Extra.....	20



Новогодишна промоција со промотивно зголемен интернет сообраќај за Vip Mobile L/L SIM NEW/L+/L+ SIM NEW/XL/XL SIM NEW/XXL/XXL SIM NEW и Vip Family Hero/Hero+ тарифните модели.....	21
Промотивно намалени цени за Постпејд интернет роадинг пакети.....	22
Промотивно зголемен интернет сообраќај за Vip Mobile L/L SIM/L+/L+ SIM/XL/XL SIM/XXL/XXL SIM и Vip Family Hero/Hero+ тарифните модели	23
Промотивно намалена месечна претплата за Vip Mobile SIM тарифните модели Vip Mobile SIM S/M/L/L+/XL/XXL.....	24
Промотивно намалена месечна претплата за тарифните модели Vip Family тарифните модели Hype/Hero/Hero +/Senior	25
30% намалена месечна претплата во првите 12 месеци од договорната обврска, за тарифните модели Vip Mobile M и Vip Mobile L	26
Новогодишна промоција во рамки на Vip Mobile/Vip Mobile SIM тарифното портфолио ..	27
Промотивна месечна претплата во првите 12 месеци за тарифниот модел Vip Mobile Promo	28
Промотивна новогодишна понуда “Дополнителни 5GB”	28
„Повеќе интернет-сообраќај за 8-миот роденден на Vip,,	31
Промотивен Месечен интернет-пакет „Surf Speed Promo,, (со 4G/LTE брзина)	33
Промотивна понуда со претплата од 555 ден.	34
„Бесплатен дополнителен 1GB интернет-пакет во наредни 24 месеци,,.....	35
Промотивен ваучер „50% намалена месечна претплата,,	35
„10% попуст на месечна претплата,,	36
„Интернет-пакет Surf Plus,,	37
„Неограничено во Vip за бизнис корисници,,.....	38
„Двојно повеќе разговори, засекогаш“	40
„Половина месечна претплата, засекогаш,,.....	42
Промотивна понуда во рамки на MOBILE GO тарифно портфолио.....	44
Промотивна понуда во рамките на MOBILE GO тарифно портфолио	45



Промотивна понуда „CROSS/UP SALE, 30% попуст на месечна претплата,„	46
Нова ТОТАЛНА промоција	47
Промотивна понуда „1000GB гратис,„	47
„Бесплатни минути кон сите и бесплатен 3G интернет,„	47
„Тотална промоција во ONE TOTAL BUSINESS,„	48
„Пола месечна претплата цели 24 месеци,„	49
Промотивна понуда во рамки на MOBILE TOTAL S и MOBILE TOTAL S+	51
„Тројно повеќе бесплатни разговори, SMS, MMS и Интернет,„	51
Промотивна понуда за Мобилен интернет.....	52



Промоција со бесплатен Vip Go Social пакет за Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 21.03.2019 година и е со ограничено времетраење до 05.06.2019.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци за еден од следните тарифни модели:
 - > Vip Neo M/ L/ XL,
 - > Vip Neo SIM M/L/XL,
 - > Vip Spirit или Vip Spirit SIM

Содржина на промоцијата

Претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, со оваа промоција добиваат Бесплатен Vip Go Social пакет во моментот на склучувањето или обновата на договорот.

Условите за користење на пакетот Vip Go Social можете да ги најдете во ценовникот за Дополнителни услуги и пакет за Мобилни услуги, достапен [ТУКА](#).

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција (Бесплатен Vip Go Social пакет) ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорот, се додека користат еден од тарифните модели наведени погоре.

Претплатникот може да изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција согласно следните правила:



- > Претплатникот може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во секое време, при што ја задржува промоцијата доколку истата е достапна за новоизбраниот тарифен модел;
- > Претплатникот може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со пониска месечна претплата само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци при што ја задржува промоцијата доколку истата е достапна за новоизбраниот тарифен модел;

Промоција со подарок – JBL звучник за online нарачка за активација/обнова на Vip Spirit на 24 месеци

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 18.12.2018 година и е со ограничено времетраење.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица на возраст од 18 до 26 години (се до наполнети 27 години) кои кумулативно ќе ги исполнат следните услови:

- > ќе направат онлајн нарачка за склучување или обнова на претплатнички договор на 24 месеци на Vip Spirit тарифниот модел;
- > по направената онлајн нарачка доколку се исполнети условите, ќе склучат или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на Vip Spirit тарифниот модел.

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при склучувањето или обновата на договорот, добиваат подарок JBL 2 bluetooth звучник.

Дополнителни информации за важноста на промоцијата

Промоцијата важи во ограничен период, се додека оне.Вип има количини од JBL 2 bluetooth звучници кои се предвидени за подарување во рамки на оваа промоција. Со исцрпување на количините на JBL 2 bluetooth звучниците предвидени за подароци, промоцијата престанува да важи.



Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 04.12.2018 година и е со ограничено времетраење до 31.01.2019.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
 - > на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или
 - > на тарифните модели: Vip Neo M SIM, Vip Neo L SIM, Vip Neo XL SIM или Vip Spirit SIM без задолжително времетраење на договор (без договорна обврска).

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделува зголемен мобилен интернет (национален) од редовно вклучениот во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

Тарифни модели	Vip Neo M/ Vip Neo SIM M	Vip Neo L/ Vip Neo SIM L	Vip Neo XL/ Vip Neo SIM XL	Vip Spirit/ Vip Spirit SIM
интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	15GB 5GB	20GB 10GB	40GB 20GB	15GB 5GB

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорот.



Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- > доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- > тарифните модели Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL и Vip Spirit со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.
- > тарифните модели Vip Neo SIM M, Vip Neo SIM L, Vip Neo SIM XL и Vip Spirit SIM со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Зголемен износ за набавка на одредена субвенционирана опрема во рамки на Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit тарифните модели

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 04.12.2018 година и е со ограничено времетраење до 31.01.2019.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и



2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Содржина на промоцијата

Претплатниците кои ќе ги исполнат условите за користење на промоцијата во моментот на склучувањето или обновата на договорот, добиваат зголемен износ на субвенција, за набавка на одредени типови и модели на терминална опрема.

Дополнителни информации и начин на користење на промоцијата

> Зголемениот износ за субвенција важи за одредени типови и модели на терминална опрема која е објавена на веб страницата на Vip- www.vip.mk. Доделената субвенција се одзема од износот на објавената основна цена на соодветниот уред/опрема. Промоцијата важи во ограничен период, се додека има количини од од терминалната опрема за која важи промоцијата. Со исцрпување на количините на одреден тип и модел на терминална опрема, за таа опрема промоцијата престанува да важи.

> Доколку корисникот ја групира субвенцијата со субвенција од други мобилни постпејд линии (а притоа избира опрема со зголемена субвенција), зголемениот износ на субвенција согласно со оваа промоција ќе го добие само на првата линија, додека другите линии ќе го добијат редовниот износ на субвенција.

Промотивно 20% намалена претплата за тарифниот модел Vip MyKi

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 14.12.2018 година и е со ограничено времетраење, заклучно до 10.01.2019.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор на тарифниот модел Vip MyKi со минимално времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Содржина на промоцијата



Придобивката на оваа промоција е во тоа што претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, добиваат за 20% намалена месечна претплата во текот на целото времетраење на договорот.

Промоција со двојно повеќе мобилен интернет сообраќај за Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL и Vip Spirit тарифните модели

Важност на промоцијата

Промоцијата за Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit започнува да важи од 30.08.2018 година и е со ограничено времетраење до 03.12.2018. Промоцијата за Vip Neo SIM M/L/ XL започнува да важи од 18.09.2018 година и е со ограничено времетраење до 03.12.2018.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
 - > на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или
 - > на тарифните модели: Vip Neo M SIM, Vip Neo L SIM или Vip Neo XL SIM, без задолжително времетраење на договор (без договорна обврска).

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделува двојно повеќе мобилен интернет од редовно вклучениот во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

Тарифни модели	Vip Neo M/ Vip Neo SIM M	Vip Neo L/ Vip Neo SIM L	Vip Neo XL/ Vip Neo SIM XL	Vip Spirit
интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	10GB 5GB	20GB 10GB	40GB 20GB	10GB 5GB



Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорот.

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- > доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- > тарифните модели Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL и Vip Spirit со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.
- > тарифните модели Vip Neo SIM M, Vip Neo SIM L и Vip Neo SIM XL со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Промоција со HBO GO дополнителна услуга- 12 месеци вклучена во претплатата на Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit тарифните модели

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 30.08.2018 година и е со ограничено времетраење до 03.12.2018.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
Република Македонија Тел: +389 2 3100077, Факс: +389 2 3110077, e-mail: cr-info@onevip.mk



- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Содржина на промоцијата

Претплатниците кои ќе ги исполнат условите за користење на промоцијата во моментот на склучувањето или обновата на договорот, добиваат можност да ја користат HBO GO дополнителната услуга вклучена во рамки на редовната месечна претплата за избраниот тарифен модел. Оваа промоција важи во првите 12 месеци од важењето на договорот.

Дополнителни информации и начин на користење на промоцијата

- > По истек на промотивниот период од 12 месеци, HBO GO дополнителна услуга ќе биде деактивирана по автоматизам. Доколку претплатникот сака да продолжи да ја користи HBO GO дополнителна услуга треба истата да ја активира и да плаќа месечна претплата согласно ценовникот за Дополнителни услуги и пакети за услуги кој можете да го пронајдете [ТУКА](#);
- > Доколку за време на важење на промоцијата со HBO GO дополнителна услуга претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност до истек на нејзино преостанато времетраење;
- > При користење на HBO GO дополнителната услугата преку мобилна мрежа, истата го користи сообраќајот од интернет пакетот вклучен во тарифниот модел или од дополнително активирани пакети за мобилен интернет;
- > Дополнителни информации за начинот на активација и останати услови користење на HBO GO дополнителна услуга се наоѓа во ценовникот за Дополнителни услуги и пакети за услуги кој можете да го пронајдете [ТУКА](#).

Промоција за бизнис корисници со вклучен мобилен интернет во роаминг за Vip Neo L/ XL тарифните модели

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 30.08.2018 година и е со ограничено времетраење до 03.12.2018.



Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица кои за времето на нејзината важност ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo L или Vip Neo XL, со времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделува пакет од 200MB мобилен интернет сообраќај во роаминг. Овие 200MB мобилен интернет сообраќај во роаминг претплатниците ќе можат да ги трошат во рамки на редовните месечни пресметковни периоди, при што количината од 200MB важи за еден месечен пресметковен период, а се рестартира на секој нов месечен пресметковен период.

Тарифен модел	Vip Neo L	Vip Neo XL
Промотивно вклучен мобилен интернет сообраќај во роаминг, на месечно ниво	200MB	200MB

Корисниците ќе можат да го користат ова промотивно количество од 200MB вклучен мобилен интернет сообраќај во роаминг, само преку одредени оператори и земји во Европа и САД, и тоа: A1 Telekom од Австрија, Vip Mobile од Србија, A1 Hrvatska од Хрватска, A1 Slovenija од Словенија, A1 Bulgaria од Бугарија, FL1 од Лихтенштајн, Velcom од Белорусија, Vodafone од Грција, Vodafone од Албанија, Vodafone од Турција, Vodafone од Италија, Vodafone од Шпанија, Vodafone од Германија, Vodafone од Малта, Vodafone од Кипар, Vodafone од Португалија, Vodafone од Велика Британија, Vodafone од Исланд, Vodafone од Ирска, Vodafone од Романија, Vodafone од Унгарија, Vodafone од Холандија, Vodafone од Чешка Република, STA од Андора, Proximus од Белгија, BHTelekom од Босна и Херцеговина, Gibtelecom од Гибралтар, TDC Mobil од Данска, Hi3G Access AB од Данска, Elisa од Естонија, ЕМТ од Естонија, Мопасо Telecom од Косово, Bite Latvia од Латвија, Omnitel од Литванија, Tango од Луксембург, Voxtel од Молдавија, Mobile Norway од Норвешка, NetCom од Норвешка, Orange- РТК-Centerte од Полска, Slovak Telekom од Словачка, Orange од Словачка, Turkcell од Турција, Kyivstar од Украина, Elisa од Финска, SFR од Франција, Telenor од Црна Гора, Tele2 од Шведска, Telia од Шведска, Swisscom од Швајцарија и AT&T од Соединетите Американски Држави.



Начин на користење на промоцијата

- > Промотивниот пакет се активира штом корисникот ќе се прикачи на некој од горенаведените роаминг партнери, каде е достапен промотивно пакет;
- > Доколку корисникот има активирано други дополнителни роаминг интернет пакети достапни на некои од горенаведените роаминг партнери, најпрво ќе го користи вклучениот роаминг интернет во рамки од овие пакети, а по нивното искористување ќе се започне со користење од промотивниот пакет од 200MB;
- > Промотивниот пакет се користи во тековниот месечен пресметковен период и се рестартира со секој нов пресметковен период;
- > По искористување на интернет сообраќајот вклучен од промотивниот пакет, пристапот до услугата интернет во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаминг треба да направи една од следните активности:
 - > да активира нов интернет пакет во роаминг кој е валиден на роаминг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - > да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовни цени на роаминг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- > Ако корисникот со активен промотивен пакет, започне да користи услуга на роаминг партнер кој не е предвиден како дел од листата важечка за овој пакет, пристапот до услугата интернет во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роаминг треба да направи една од следните активности:
 - > да се поврзе на роаминг партнер предвиден како дел од важечката листа на промотивниот пакет, или
 - > да активира нов интернет пакет во роаминг во кој е вклучен роаминг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - > да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовни цени на роаминг партнерот на чија мрежа е поврзан.

Промоција со зголемен интернет сообраќај во роаминг за пакетите Vip Roam Surf S/M/L/XL

Важност на промоцијата

Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плошад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
Република Македонија Тел: +389 2 3100077, Факс: +389 2 3110077, e-mail: cr-info@onevip.mk



Оваа промоција започнува да важи од 22.06.2018 година и е со ограничено времетраење до 29.08.2018.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите пост-пејд мобилни корисници кои во промотивниот период ќе активираат некој од интернет роаминг пакетите Vip Roam Surf S/M/L/XL.

Содржина на промоцијата

Доколку корисникот активира некој од Vip Roam Surf S/M/L/XL интернет роаминг пакетите во периодот на времетраење на промоцијата, истиот ќе добие зголемено количество мобилен интернет сообраќај во роаминг кој е вклучен во рамките на Vip Roam Surf пакетите, како што е прикажано во следната табела:

Роаминг интернет-пакети	Vip Roam Surf S	Vip Roam Surf M	Vip Roam Surf L	Vip Roam Surf XL
Вклучен интернет-сообраќај	50 MB 20 MB	200 MB 50 MB	500 MB 200 MB	2.048 MB 500 MB
Еднократен надоместок (ден.)	399	699	249	499
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација			
Начин на активација	со SMS со текст START S на 140999	Со SMS со текст START M на 140999	со SMS со текст START L на 140999	Со SMS со текст START XL на 140999
Тарифен интервал	100 KB			

Vip Roam Surf роаминг пакетите се валидни само за одредени роаминг партнери/оператори и одредени земји во Европа и САД објавени на интернет страницата www.vip.mk, што заедно со останатите услови за користење на овие роаминг пакети се наоѓа во ценовникот за Роаминг кој можете да го пронајдете [ТУКА](#).

Промоција со вклучен мобилен интернет во роаминг во рамки на тарифните модели Vip Neo L/XL



Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 22.06.2018 година и е со ограничено времетраење до 29.08.2018.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои за времето на нејзината важност ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo L или Vip Neo XL, со времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, еднократно им се доделува пакет од дополнителни 2GB мобилен интернет сообраќај во роаминг. Овие дополнителни 2GB мобилен интернет сообраќај во роаминг претплатниците ќе можат да ги трошат во рамки на месечните циклуси, одеднаш или sukcesивно, се додека не се исцрпи неговата количина, но не подоцна од 30.09.2018 година.

Тарифен модел	Vip Neo L	Vip Neo XL
Промотивно вклучен мобилен интернет сообраќај во роаминг	2GB	2GB

Корисниците ќе можат да го користат ова промотивно количество од 2GB вклучен мобилен интернет сообраќај во роаминг, само преку одредени оператори во Европа, и тоа: A1 Telekom од Австрија, Vip Mobile од Србија, Vipnet од Хрватска, A1 Slovenija од Словенија, A1 Bulgaria од Бугарија, FL1 од Лихтенштајн, Velcom од Белорусија, Vodafone од Грција, Vodafone од Албанија, Vodafone од Турција, Vodafone од Италија, Vodafone од Шпанија, Vodafone од Германија, Vodafone од Малта, Vodafone од Кипар, Vodafone од Португалија, Vodafone од Велика Британија, Vodafone од Исланд, Vodafone од Ирска, Vodafone од Романија, Vodafone од Унгарија, Vodafone од Холандија и Vodafone од Чешка Република.

Начин на користење на промоцијата

- > Промотивниот пакет се активира штом корисникот ќе се прикачи на некој од горенаведените роаминг партнери каде е достапен промотивно пакет;



- > Доколку корисникот има активирано други дополнителни роадинг интернет пакети достапни на некои од горенаведените роадинг партнери, најпрво ќе го користи вклучениот роадинг интернет во рамки од овие пакети, а по нивното искористување ќе се започне со користење од промотивниот пакет;
- > Промотивниот пакет по автоматизам ќе се деактивира на 30.09.2018 и нема да биде достапен за користење, независно од количината на преостанатиот неискористен мобилен интернет сообраќај во роадинг;
- > По искористување на интернет сообраќајот вклучен од промотивниот пакет, пристапот до услугата интернет во роадинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роадинг треба да направи една од следните активности:
 - > да активира нов интернет пакет во роадинг кој е валиден на роадинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - > да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роадинг по редовни цени на роадинг партнерот на чија мрежа е поврзан.
- > Ако корисникот со активен промотивен пакет, започне да користи услуга на роадинг партнер кој не е предвиден како дел од листата важечка за овој пакет, пристапот до услугата интернет во роадинг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи услугата интернет во роадинг треба да направи една од следните активности:
 - > да се поврзе на роадинг партнер предвиден како дел од важечката листа на промотивниот пакет, или
 - > да активира нов интернет пакет во роадинг во кој е вклучен роадинг партнерот на кој е поврзан корисникот, или
 - > да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што корисникот ќе ја користи услугата интернет во роадинг по редовни цени на роадинг партнерот на чија мрежа е поврзан.

Промотивно намалена месечна претплата за Vip МуКi

Оваа промоција започнува да важи од 29.03.2017 година и е со ограничено времетраење до 29.08.2018.

Оваа промотивна понуда е достапна за физички лица кои ќе склучат нов договор на тарифниот модел Vip МуКi со времетраење од 24 месеци и истата вклучува намалена месечна претплата за тарифниот модел Vip МуКi.



За времето на траење на оваа промоција, месечната претплата за Vip МуКi тарифниот модел, ќе изнесува 299 денари.

Промоција со дополнителни 10GB за набавка на Samsung Galaxy Note 9 во рамки на тарифните модели Vip Neo M/L/XL

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 20.08.2018 година и е со ограничено времетраење до 23.08.2018.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите пост- пејд мобилни корисници кои во промотивниот период ќе го набават уредот Samsung Galaxy Note 9 и ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L или Vip Neo XL со времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделуваат дополнителни 10GB мобилен интернет од редовно вклучениот во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

Тарифни модели	Vip Neo M	Vip Neo L	Vip Neo XL
интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	15GB 5GB	20GB 10GB	30GB 20GB

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорот.

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:



- > доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- > промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Промоција со дополнителни 100GB интернет сообраќај во 2018 за Vip Neo M/ L/ XL и Vip Neo M SIM/ L SIM / XL SIM тарифните модели

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 27.03.2018 година и е со ограничено времетраење до 06.06.2018.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
 - > на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L или Vip Neo XL, со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или
 - > на тарифните модели: Vip Neo M SIM, Vip Neo L SIM или Vip Neo XL SIM, без задолжително времетраење на договор (без договорна обврска).

Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, еднократно им се доделува пакет од дополнителни 100GB мобилен интернет сообраќај, кои им се на располагање за користење и покрај редовниот мобилен интернет кој е веќе вклучен во рамките на тарифата. Овие дополнителни 100GB



претплатниците ќе можат да ги трошат во рамки на месечните циклуси, одеднаш или sukcesивно, се додека не се исцрпи неговата количина, но не подоцна од 31.12.2018 година.

Тарифни модели за кои е достапна промоцијата дополнителни 100GB	Vip Neo M/M SIM	Vip Neo L/L SIM	Vip Neo XL/XL SIM
Мобилен интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	5GB	10GB	20GB
Дополнителни 100GB промотивен мобилен интернет пакет (еднократен, важечки до 31.12.2018)	+ 100GB	+ 100GB	+ 100GB

Начин на користење на промоцијата

Пакетот од дополнителни 100GB, претплатникот почнува да го троши во рамки на секој месечен пресметковен период и тоа на следниот начин и по следниот редослед:

- > Прво се исцрпува месечната количината на мобилниот интернет сообраќај кој на претплатникот му следува со активираните дополнителни интернет пакети, доколку такви има активирани;
- > Доколку претплатникот нема активирани дополнителни интернет пакети, односно по исцрпување на мобилниот интернет во рамки на дополнителниот пакет, претплатникот почнува да ја користи месечната количината на мобилниот интернет вклучен во тарифата;
- > По искористувањето на целиот месечен мобилен интернет вклучен во рамките на тарифата, претплатникот кој ја користи оваа промоција почнува да ја троши количината од промотивните дополнителни 100 GB, се до крајот на тековниот месец. Остатокот неискористена количина се евидентира и се префрла за користење во наредниот месец по исцрпувањето на интернетот во рамки на тарифата.
- > Со почетокот на новиот месец, за претплатникот почнува нов месечен циклус на трошење на мобилен интернет и тоа по истиот редослед: интернет вклучен во дополнителните интернет пакети, потоа мобилен интернет вклучен во тарифата, по што преостанатиот дел од дополнителните 100 GB кои не ги потрошил претплатникот продолжува да го троши sukcesивно, на месечна основа, се до нивното целосно исцрпување, но не подоцна од 31.12.2018 година, кога пакетот по автоматизам се деактивира и не е достапен за



користење, независно од количината на преостанатиот неискористен мобилен интернет сообраќај.

50% намалена претплата за Vip Internet, Vip Internet Plus и Vip Internet Extra

Услови

- Промоцијата вклучува за 50% намалена месечна претплата во текот на целото времетраење на договорот за тарифните модели Vip Internet, Vip Internet Plus и Vip Internet Extra е со ограничен период на важност, почнувајќи од 22.11.2016 година до 26.04.2018.
- Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор во времетраење од 24 месеци.

Промена на тарифен модел за корисници на тарифен модел од старо портфолио

- Промоцијата за 50% намалена месечна претплата во текот на целото времетраење на договорот, е достапна само за корисници чии претплатнички договори се доспеани за обнова.

Правила за промена на тарифен модел за корисници на промоција, за 50% намалена месечна претплата

- Промена кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамките на тарифните модели Vip Internet, Vip Internet Plus и Vip Internet Extra е можно во кое било време од договорната обврска.
- Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е дозволена за цело времетраење на договорната обврска.
- За секоја промена на тарифен модел се наплатува еднократен надоместок од 59 денари.
- По исполнување на условите за промена на тарифен модел, претплатникот може да прави само една промена на тарифен модел во текот на еден пресметковен период.
- Промена на тарифен модел по истекот на договорната обврска е можна веднаш, со преминување кон кој било тарифен модел од актуелната понуда на операторот.



Новогодишна промоција со промотивно зголемен интернет сообраќај за Vip Mobile L/L SIM NEW/L+/L+ SIM NEW/XL/XL SIM NEW/XXL/XXL SIM NEW и Vip Family Hero/Hero+ тарифните модели

Оваа промоција започнува од 04.12.2017 година и е со ограничено времетраење до 01.02.2018.

Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов претплатнички договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или ќе го обноват претплатничкиот договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци на некој од следните тарифни модели: Vip Mobile L/L SIM NEW/L+/L+ SIM NEW/XL/XL SIM NEW/XXL/XXL SIM NEW или Vip Family Hero/Hero+.

Промоцијата вклучува зголемен интернет сообраќај вклучен во месечната претплата и тоа:

Тарифни модели	Vip Mobile L/L SIM NEW	Vip Mobile L+/L+ SIM NEW	Vip Mobile XL/XL SIMNEW	Vip Mobile XXL/XXL SIM NEW	Vip Family Hero	Vip Family Hero+
интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	10GB	10GB	15GB	25GB	10GB	15GB

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорот.

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да важи, и во тој случај претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.



Промотивно намалени цени за Постпејд интернет роаминг пакети

- Оваа промоција е со ограничен период на важност од 15.12.2016 година до 24.10.2017.
- Овие пакети може да се активираат од страна на сите постпејд корисници на мобилни услуги што имаат uSIM картичка и активна роаминг услуга.
- За активација од Македонија, активација со SMS е бесплатна, во спротивно се наплатува согласно со ценовникот за роаминг услуги.

Vip Roam Surf интернет-пакети

Овие Vip Roam Surf интернет-пакети се валидни само во мрежите на одредени оператори во Европа, чија листа е достапна на интернет страницата www.vip.mk. Оне.Вип го задржува правото за промени со додавање нови оператори или заменување на некои оператори во одредени држави. Сите промени ќе бидат објавени на интернет страницата www.vip.mk.

Роаминг интернет-пакети	Vip Roam Surf S	Vip Roam Surf M
Вклучен интернет-сообраќај	20 MB	50 MB
Промотивно намален еднократен надоместок	199.5	349.5
Редовен еднократен надоместок (ден.)	399	699
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација	30 дена од момент на активација
Начин на активација	со SMS со текст START SURF S на 140999	Со SMS со текст START SURF M на 140999
Тарифен интервал	100 KB	100

- Корисникот може повторно да го активира истиот интернет роаминг пакет по истекот на важност на претходниот пакет.
- По истекот на важноста на пакетот, истиот се деактивира, а неискористениот интернет сообраќај не се пренесува.

Vip Roam Surf интернет-пакети со важност во мрежите на операторите што спаѓаат во Групацијата Телеком Австрија



Овие интернет-пакети се валидни само во мрежите на операторите што спаѓаат во Групацијата Телеком Австрија кои во моментот на објавување на оваа промоција се следните:

- A1 Telekom од Австрија,
- Vip mobile од Србија,
- Vipnet од Хрватска,
- Si.Mobil од Словенија,
- M-tel од Бугарија,
- Mobilkom од Лихтенштајн и
- Velcom од Белорусија.

Оваа листа може да се измени, доколку дојде до промени во рамките на Групацијата Телеком Австрија, при што сите промени ќе бидат објавени на интернет страницата www.vip.mk.

Роаминг интернет-пакети	Vip Roam Surf 200	Vip Roam Surf 500
Вклучен интернет-сообраќај	200 MB	500 MB
Промотивено намален еднократен надоместок	199.5	349.5
Редовен еднократен надоместок (ден.)	399	699
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација	30 дена од момент на активација
Начин на активација	со SMS со текст START SURF 200 на 140999	Со SMS со текст START SURF 500 на 140999
Тарифен интервал	100 KB	100 KB

- Корисникот може повторно да го активира истиот интернет роаминг пакет по истекот на важност на претходниот пакет.
- По истекот на важноста на пакетот, истиот се деактивира, а неискористениот интернет сообраќај не се пренесува.

Промотивно зголемен интернет сообраќај за Vip Mobile L/L SIM/L+/L+ SIM/XL/XL SIM/XXL/XXL SIM и Vip Family Hero/Hero+ тарифните модели

Оваа промоција започнува од 30.08.2017 година и е со ограничено времетраење до 09.10.2017 година.

Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов претплатнички договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или ќе го обноват



претплатничкиот договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци на некој од следните тарифни модели: Vip Mobile L/L SIM/L+/L+ SIM/XL/XL SIM/XXL/XXL SIM или Vip Family Hero/Hero+.

Промоцијата вклучува зголемен интернет сообраќај вклучен во месечната претплата и тоа:

Тарифни модели	Vip Mobile L/L SIM	Vip Mobile L+/L+ SIM	Vip Mobile XL/XL SIM	Vip Mobile XXL/XXL SIM	Vip Family Hero	Vip Family Hero+
интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	10GB	10GB	15GB	25GB	10GB	15GB

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорната обрска.

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да важи, и во тој случај претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Промотивно намалена месечна претплата за Vip Mobile SIM тарифните модели Vip Mobile SIM S/M/L/L+/XL/XXL

Оваа промоција започнува од 31.05.2017 година и е со ограничено времетраење до 29.08.2017 година.

Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов договор на тарифните модели од Vip Mobile SIM портфолиото со времетраење од 24 месеци и истата вклучува намалена месечна претплата за тарифните модели Vip Mobile SIM S/M/L/L+/XL/XXL.



За времетраењето на промоцијата, промотивната месечната претплата за Vip Mobile SIM тарифните модели ќе изнесува:

Тарифни модели	Vip Mobile S SIM	Vip Mobile M SIM	Vip Mobile L SIM	Vip Mobile L+ SIM	Vip Mobile XL SIM	Vip Mobile XXL SIM
Промотивна месечна претплата (во денари)	299	399	499	599	799	1,499

Правни лица кои за времетраењето на промоцијата ќе склучат нов договор на некои од Vip Mobile SIM тарифните модели, ќе добијат дополнителен попуст од 10% на промотивната месечна претплата, наведена во табелата погоре.

Сите корисници кои својата мобилна линија активирана на Vip Mobile SIM портфолиото ќе ја додадат како дел од пакетот Vip Комбо 4, дополнително на промотивно намалената месечна претплата ќе го добијат и редовниот кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги, во зависност од избраниот тарифен модел што се комбинира во пакетот Vip Комбо 4.

При било која промена на тарифниот модел од страна на претплатникот, истиот ќе ги изгуби поволностите (попустот на месечната претплата) на оваа промоција.

Промотивно намалена месечна претплата за тарифните модели Vip Family тарифните модели Hype/Hero/Hero +/Senior

Оваа промоција започнува од 29.03.2017 година и е со ограничено времетраење до 15.06.2017 година.

Оваа промоција е достапна за сите физички лица кои ги исполнуваат условите за активација и користење на Vip Family тарифните модели и истата вклучува намалена месечна претплата за тарифните модели Vip Family Hype/Hero/Hero +/Senior.

За времетраењето на промоцијата, промотивната месечната претплата за Vip Family тарифните модели ќе изнесува:

Тарифни модели	Vip Family Senior	Vip Family Hype	Vip Family Hero	Vip Family Hero+
Промотивна месечна претплата (во денари)	249	449	599	999



Промотивната месечна претплата важи за целото времетраење на претплатничкиот договор т.е. се додека претплатникот ги исполнува условите, вклучително и посебниот услов за користење на Vip Family Hero, Vip Family Hero+ или Vip Family Hype тарифните модели.

За мобилните линии на овие тарифни модели активирани за време на важење на промотивниот период од 29.03.2017 до 15.06.2017 година, со престанокот на исполнување на условот (да користи помалку од две линии или да не го исполнува условот за минимална месечна претплата од 550 денари за една од активните мобилни линии), претплатникот го губи попустот на месечната претплата што го добил и ќе продолжи да ја користи линијата, но со плаќање на редовната месечна претплата од соодветниот тарифен модел.

Претплатникот може да ја изгуби оваа промотивна месечна претплата и доколку го промени тарифното портфолио. Правилата за промена на тарифните модели се наведени во делот од Ценовникот каде се уредени условите за Vip Family тарифните модели.

30% намалена месечна претплата во првите 12 месеци од договорната обврска, за тарифните модели Vip Mobile M и Vip Mobile L

1.1 Услови

- Оваа промоција ќе започне на 17.02.2017 година и истата ќе биде со ограничен период на важност до 24.03.2017 година.
- Оваа промоција е достапна за сите физички лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор доспеан за обнова, со задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци, и тоа само за тарифните модели Vip Mobile M и Vip Mobile L.
- За времето на траење на оваа промоција, месечната претплата за тарифните модели Vip Mobile M и Vip Mobile L ќе биде намалена за 30%, во првите 12 месеци од задолжителното времетраење на договорната обврска, а по нивниот истек Претплатникот продолжува да ја плаќа редовната месечна претплата во зависност од тарифниот модел.

1.2 Правила за промена на тарифен модел за корисници на промоцијата 30% намалена месечна претплата во првите 12 месеци од договорната обврска, за тарифните модели Vip Mobile M и Vip Mobile L

- На корисниците на оваа промоција не им е дозволена промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, за целото задолжително времетраење на договорната обврска.



- Оваа промоција ќе престане да важи за нејзините корисници кои во првите 12 месеци од договорната обврска ќе го променат тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамките на Vip Mobile портфолиото.
- За секоја промена на тарифен модел се наплатува еднократен надоместок од 59 денари.
- По исполнување на условите за промена на тарифен модел, Претплатникот може да прави само една промена на тарифен модел во текот на еден пресметковен период.
- Промена на тарифен модел по истекот на времетраењето на задолжителната договорна обврска е можна веднаш, со преминување кон кој било тарифен модел од актуелната понуда на Операторот.

Новогодишна промоција во рамки на Vip Mobile/Vip Mobile SIM тарифното портфолио

1.1.Услови

- Новогодишната промоција вклучува за 50% намалена месечна претплата во првите 12 месеци за тарифните модели од Vip Mobile/Vip Mobile SIM портфолиото е со ограничен период на важност, од 22.11.2016 година до 31.01.2017 година.
- За времето на траење на промоцијата (во првите 12 месеци од договорната обврска), месечната претплата за тарифните модели од Vip Mobile/ Vip Mobile SIM ќе биде намалена за 50%. По истекот на првите 12 месеци од договорната обврска, Претплатникот продолжува да ја плаќа редовната месечна претплата во зависност од тарифниот модел.
- Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор во времетраење од 24 месеци.
- Корисник кој е на Vip Mobile портфолиото и ќе ја користи оваа промоција нема право на користење на стандардните кредити/попусти за користење на Комбо 4 пакети.

1.2. Промена на тарифен модел за корисници на тарифен модел од старо портфолио



- Новогодишната промоција, за 50% попуст на претплата во првите 12 месеци, е достапна само за корисници чии претплатнички договори се доспеани за обнова.

1.3. Правила за промена на тарифен модел за корисници на новогодишната промоција, за 50% на претплата во првите 12 месеци

- Промена кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамките на тарифните модели Vip Mobile S/M/L/L+/XL/XXL и Vip Mobile S SIM/M SIM /L SIM /L+ SIM /XL SIM и XXL SIM е можно во кое било време од договорната обврска.
- Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е дозволена за цело времетраење на договорната обврска.
- За секоја промена на тарифен модел се наплатува еднократен надоместок од 59 денари.
- По исполнување на условите за промена на тарифен модел, претплатникот може да прави само една промена на тарифен модел во текот на еден пресметковен период.
- Промена на тарифен модел по истекот на договорната обврска е можна веднаш, со преминување кон кој било тарифен модел од актуелната понуда на операторот.

Промотивна месечна претплата во првите 12 месеци за тарифниот модел Vip Mobile Promo

- Промоцијата за намалена месечна претплата во првите 12 месеци за тарифниот модел Vip Mobile Promo е со ограничен период на важност, од 06.09.2016 година до 31.10.2016.
- За времето на траење на промоцијата, месечната претплата за Vip Mobile Promo тарифниот модел, во првите 12 месеци од договорната обврска ќе изнесува 599 денари. По истекот на првите 12 месеци од договорната обврска, Претплатникот продолжува да ја плаќа редовната месечна претплата за тарифниот модел Vip Mobile Promo, односно 699 денари.

Промотивна новогодишна понуда "Дополнителни 5GB"

Корисниците што ќе склучат нов претплатнички договор или ќе го обноват постојниот претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци за користење Постпејд услуги со еден од следните тарифни модели: Vip Free Special, Vip Free Advanced или Vip Free NoLimit за време на промотивниот период, имаат можност да ја искористат понудата



„Дополнителни 5 GB интернет-сообраќај“, која овозможува користење зголемен обем на мобилен интернет-сообраќај вклучен во месечната претплата.

Оваа промотивна понуда не важи за тарифниот модел Vip Free Basic.

Количеството на интернет-сообраќај вклучен во месечната претплата што корисникот може да го користи преку сопствена мобилна мрежа, зависи од избраниот тарифен модел како што е прикажано во табелата подолу:

Тарифни модели	Vip Free Special	Vip Free Advanced	Vip Free NoLimit
Редовно вклучен интернет-сообраќај во тарифата	2 GB – 4G	5 GB – 4G	15 GB – 4G
Дополнителен промотивен интернет-сообраќај	5 GB – 4G	5 GB – 4G	5 GB – 4G
Промотивен вкупен вклучен интернет-сообраќај во тарифата	7 GB – со 4G	10 GB – со 4G	20 GB – со 4G

- Промоцијата е достапна за физички и за правни (бизнис) корисници.
- По искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, корисниците можат да продолжат да користат неограничено интернет-сообраќај, но со намалена брзина од 32kbps. Доколку овие претплатници сакаат да користат интернет со нормална брзина и по искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, потребно е да активираат некој од постојните дополнителни интернет-пакети.
- Корисниците што ја користат оваа промоција нема да бидат во можност да го активираат дополнителниот интернет пакет од 3 GB Vip Surf Speed.
- Сите други правила и процедури што важат за тарифното портфолио Vip Free (само со SIM картичка и со можност за набавка на терминална опрема со субвенционирана цена) се применуваат и врз оваа промотивна понуда.

Правила за користење на промотивната понуда за дополнителни 5 GB интернет-сообраќај при промена на тарифен модел

Оваа промотивна понуда може да се искористи и во случај на промена на тарифниот модел при обнова на договорот од други тарифни портфолија на Vip кон Vip Free Special /Advanced и NoLimit SIM портфолиото за време на промотивниот период од 1.12.2015 до 31.1.2016 година.



Доколку корисникот го промени избраниот тарифен модел од тарифното портфолио Vip Free во кој му е активирана оваа промотивна понуда, ќе го изгуби зголеменото количество интернет-сообраќај согласно со оваа промотивна понуда, без разлика дали прави промена кон тарифен модел со пониска или со повисока месечна претплата. Во таков случај корисникот ќе може да го користи само редовно вклучениот интернет-сообраќај од променетиот тарифен модел.

Правила за користење на промотивната цена на телефон

За времетраење на промотивниот период од 1.12.2015 до 31.1.2016 година ќе важат промотивни цени на телефони одредени од страна на операторот и тоа по следниве правила:

- Сите корисници што ќе склучат или ќе обноват стандарден претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци на тарифното портфолио Vip Free - тарифен модел Vip Free Basic, Vip Free Special, Vip Free Advanced или Vip Free No Limit само за една линија, ќе добијат промотивна цена за набавка на одредени модели на телефони.
- Сите корисници што ќе склучат или ќе обноват стандарден претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци на тарифното портфолио Vip Free - тарифен модел Vip Free Basic, Vip Free Special, Vip Free Advanced или Vip Free NoLimit за повеќе од една линија (две или повеќе линии истовремено), покрај промотивната цена за набавка на одредени модели на телефони ќе добијат и дополнителен екстра попуст за сите претплатнички линии вклучени во тој договор за кои е преземена нова договорна обврска од 24 месеци.
- Количините на телефони се ограничени поради што Операторот го задржува правото да ги замени моделите на телефони достапни за набавка со промотивни цени или да ја прекине оваа промоција и пред истекот на нејзината важност.
- Цените и моделите на телефони достапни за набавка преку оваа промотивна понуда се достапни на интернет страницата www.vip.mk



„Повеќе интернет-сообраќај за 8-миот роденден на Vip„

- Корисниците што ќе склучат нов претплатнички договор или ќе го обноват постојниот претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци за користење Постпејд услуги во тарифното портфолио Vip Free за време на промотивниот период од 26.8.2015 до 30.9.2015 година имаат можност да ја искористат понудата „Повеќе интернет-сообраќај за 8-миот роденден на Vip“, која овозможува користење зголемен обем на мобилен интернет-сообраќај вклучен во месечната претплата.
- Количеството на интернет-сообраќај вклучен во месечната претплата што корисникот може да го користи преку мобилната мрежа на операторот, зависи од избраниот тарифен модел како што е прикажано во табелата подолу:

Vip тарифни модели*	Vip Free Basic	Vip Free Special	Vip Free Advanced	Vip Free NoLimit
Промотивен вклучен интернет-сообраќај	800 MB - 3G	8 GB – 4G	18 GB – 4G	28 GB – 4G

*Оваа промотивна понуда важи за сите тарифни модели Vip Free со можност за набавка на терминална опрема со субвенционирана цена како и за тарифните модели Vip Free само со SIM картичка, доколку Претплатникот склучи договор со договорна обврска од 24 месеци.

- Промоцијата е достапна за физички и за правни (бизнис) корисници.
- По искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, корисниците можат да продолжат да користат неограничено интернет-сообраќај, но со намалена брзина од 32kbps. Доколку овие претплатници сакаат да користат интернет со вистинска брзина и по искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, потребно е да активираат дополнителен интернет-пакет.
- Претплатниците на тарифните модели Vip Free Special/Advanced/и NoLimit добиваат 4G брзини при користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на интернет.
- Сите други правила и процедури што важат за тарифното портфолио Vip Free (само со SIM картичка и со можност за набавка на терминална опрема со субвенционирана цена) се применуваат и врз оваа промотивна понуда.

Правила за користење на промотивната понуда при промена на тарифен модел

- Промотивната понуда може да се искористи и со промена на тарифен модел од други тарифни портфолија на Vip кон Vip Free Basic SIM/Special SIM/Advanced SIM/ и NoLimit SIM портфолиото и Vip Free Basic/Special/Advanced/ и NoLimit портфолиото за време на промотивниот период од 26.8.2015 до 30.9.2015.
- Доколку корисникот го промени избраниот тарифен модел од Vip Free тарифното портфолио во кој му е активирана оваа промотивна понуда, ќе го изгуби зголеменото количество на интернет-сообраќај согласно со оваа промотивна понуда, без разлика дали



прави промена кон тарифен модел со пониска или со повисока месечна претплата. Во таков случај корисникот ќе може да го користи само редовно вклучениот интернет-сообраќај согласно со променетиот тарифен модел.



Промотивен Месечен интернет-пакет „Surf Speed Promo„ (со 4G/LTE брзина)

Корисниците на Vip постпејд тарифни модели што ќе склучат нов претплатнички договор или ќе го обноват постојниот договор на 24 месеци во промотивниот период, на подарок добиваат интернет-пакет од дополнителни 3GB интернет месечно со карактеристики наведени подолу.

Интернет-пакет	Surf Speed Promo
Месечен надоместок (ден.)	0
Вклучен национален интернет-сообраќај	3GB
Брзина на сообраќајот (download/upload)	до 100Mbps/50Mbps

*Понудата е достапна за физички и правни лица и тоа:

- За нови постпејд корисници,
- Постојни постпејд корисници што извршиле обнова на договор,
- Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд.

Понудата е достапна со сите Vip постпејд тарифни модели, освен со промотивните понуди: Vip 555 со неограничени разговори/SMS пораки/интернет; тарифни модели со активна промоција - Пола месечна претплата и други нестандартни бизнис тарифни модели и понуди од Vip тарифното портфолио.

Дополнителни информации за понудата

- Пакетот Surf Speed Promo нуди 3GB национален интернет-сообраќај, по чие искористување претплатникот продолжува да користи неограничен бесплатен национален интернет-сообраќај со намалена брзина до максимални 32kbps.
- 4G/LTE брзината е достапна за постпејд корисници што ќе го добијат овој промотивен интернет-пакет, доколку имаат подигнато соодветна uSIM картичка, поседуваат соодветен терминален уред што поддржува 4G/LTE мрежа и се во подрачје покриено со 4G LTE мрежа на оне.Вип.
- Доколку корисникот не ги искористи во целост бесплатните 3GB интернет-пакет до крајот на тековниот пресметковен период, преостанатиот дел од неискористениот интернет-сообраќај не се префрла во наредниот пресметковен период. На почетокот од секој пресметковен период, претплатникот добива нов пакет со вклучен 3GB интернет-сообраќај.
- Овој интернет-пакет не може да се комбинира со други дополнителни месечни интернет-пакети, кои автоматски се обновуваат на почетокот на секој пресметковен период, но може да се активираат еднократните пакети Vip Surf Start Up, Vip Surf Basic Up и Vip Surf Speed Up.

Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плошад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
Република Македонија Тел: +389 2 3100077, Факс: +389 2 3110077, e-mail: cr-info@onevip.mk

- При промена на тарифниот модел пакетот и понатаму останува валиден за новоизбраниот тарифен модел. Доколку корисникот во тој момент има активирано еднократен интернет-пакет, интернет-сообраќајот вклучен во еднократниот пакет се губи и корисникот ќе може да го користи интернет-сообраќајот вклучен во месечниот промо пакет плус интернет-сообраќајот што следува со самиот тарифен модел.

Промотивна понуда со претплата од 555 ден.

Со оваа постпејд промотивна понуда за месечна претплата од 555 ден. корисниците добиваат неограничени минути кон сите национални мрежи, неограничени SMS пораки кон сите национални мрежи и неограничен интернет што во себе вклучува 1 GB 3G интернет-сообраќај, по чиешто искористување интернетот останува бесплатен, но брзината на сообраќајот се намалува на 32kbps.

Услови за користење на понудата

- Понудата е достапна за постпејд договори склучени од 15.4.2014, кои се со минимално времетраење од 24 месеци; понудата е достапна промотивен неопределен период.
- Понудата е достапна за физички и правни лица и тоа:
 - За нови постпејд корисници,
 - Постојни постпејд корисници, кои имаат најмногу 3 месеци до истек на преостаната договорна обврска,
 - Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд.

При активирање на оваа промотивна понуда се наплатува еднократен надоместок од 59 ден. Тарифниот модел со кој се добива оваа понуда е Vip Роденденска, во која се активирани сите наведени бенефиции за неограничено користење на услуги.

За корисниците што склучиле постпејд договор за користење на оваа промотивна понуда и кои дополнително сакаат да извршат промена кон друг тарифен модел, важат следните правила:

- Корисниците може да преминат кон Free+ тарифните модели со наплата на еднократен надоместок од 59 ден. при што:
 - Промена кон исто или повисоко ниво на тарифен модел (Free+ M+, Free+ L+, Free+ XL+ или Free+ NoLimit+) е можна по истек на 12 месеци без дополнителен надоместок,
 - Промена кон пониско ниво на тарифен модел (Free+ S+) е можна по истек на 12 месеци со плаќање дополнителен надоместок од 1.499 ден.
- Промената на тарифен модел може да се врши само еднаш во текот на еден месец. Сите прикажани цени се со вклучен ДДВ.



„Бесплатен дополнителен 1 GB интернет-пакет во наредни 24 месеци„

- Vip Постпејд корисниците што ќе склучат нов претплатнички договор или ќе го обноват постојниот договор на 24 месеци, заедно со телефонскиот апарат марка HTC Desire 310, на подарок добиваат дополнителен 1GB интернет месечно, во наредните 24 месеци.
- По искористување на 1GB, интернетот останува бесплатен, но брзината на сообраќајот се намалува на 32kbps.
- Доколку корисникот не го искористи во целост бесплатниот 1GB интернет-пакет до крајот на тековниот пресметковен период, преостанатиот дел не се префрла за користење во наредниот пресметковен период.
- На почетокот од новиот пресметковен период добива нов бесплатен дополнителен 1GB интернет.

Услови за користење на понудата:

- Понудата е достапна за постпејд договори склучени со минимално времетраење од 24 месеци, заедно со телефонскиот апарат марка HTC Desire 310, почнувајќи од 20.5.2014г. до 15.7.2014. Количините и важноста на оваа понуда се ограничени.
- Понудата е достапна за физички и правни лица и тоа:
 - За нови постпејд корисници;
 - Постојни постпејд корисници што оствариле право на обнова на договор;
 - Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд.
- Понудата е достапна со тарифните модели: Free+ M+, Free+ L+, Free M; Smart 500; Smart 590, Smart M, Free L, Smart 1000; Smart 990; Smart L.
- Понудата не може да се комбинира со:
 - преостанатите тарифни модели;
 - со промоцијата Пола месечна претплата;
 - ниту со какви било други месечни интернет-пакети.

Промотивен ваучер „50% намалена месечна претплата„

Корисниците што ќе склучат нов постпејд претплатнички договор или ќе го обноват постојниот претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци, добиваат посебен ваучер, кој овозможува активација на нова претплатничка линија, за која се добива 50% намалена месечната претплата во период од 24 месеци во соодветен Vip Free+ тарифен модел.

Ваучерот е преносен, т.е. тој може да го искористи самиот корисник или да го подари на кое било правно или физичко лице, кое врз основа на склучен претплатнички договор ја добива промоцијата опишана погоре за новата претплатничка линија.



Промоцијата е со ограничено времетраење и важи за претплатнички договори склучени во периодот од 11.12.2013 до 10.2.2014 година.

Правила на промоцијата:

- Промоцијата е достапна само со приложен посебен ваучер
- Ваучерите се издаваат на корисници што ги исполнуваат условите на промоцијата утврдени погоре, најдоцна до 10.2.2014
- Ваучерот важи само за една нова постпејд линија активирана на еден од Vip Free+ тарифните модели без дополнителни промоции (кредити и попусти на месечна претплата), кои се назначени на самиот ваучер (Free+ S/M/L/XL/NoLimit/S+/M+/L+/XL+/NoLimit+)
- Ваучерите на кои е назначен датумот 31.12.2013/19.1.2014/31.1.2014 може да се искористат до 31.1.2014
- Ваучерите на кои е назначен датумот 15.2.2014 може да се искористат до 15.2.2014
- За новите претплатнички линии за кои е искористен ваучер, не се издава дополнителен ваучер
- Промоцијата за 50% намалена месечната претплата се користи во период од 24 месеци од моментот на склучување на претплатничкиот договор.
- Доколку корисникот направи промена кон тарифен модел со пониска или повисока месечна претплата за претплатничката линија за која е искористена промоцијата, во периодот на нејзино важење, корисникот ја губи промоцијата, т.е. од тој момент му се наплаќа редовна месечна претплата за променетиот тарифен модел.
- Оваа промоција не може да се комбинира со други попусти, кредити, ниту со учество во наградна игра.

„10% попуст на месечна претплата„

Со оваа промоција корисниците добиваат 10% попуст на месечната претплата за тарифните модели: Vip Free+ S, Vip Free+ M, Vip Free+ L, Vip Free+ XL и Vip Free+ NoLimit

Оваа промоција е достапна за сите нови резиденцијални корисници, кои ќе изберат еден од овие тарифни модели и ќе склучат нов претплатнички Постпејд договор со операторот без договорна обврска.

- Промоцијата важи во периодот од 6.8.2013 година до 31.8.2013
- Промоцијата важи за физички лица
- Промоцијата важи за нови Постпејд линии, вклучувајќи ги и корисниците што ќе мигрираат од Припејд во Постпејд



Доколку корисникот премине кон пониско тарифно ниво од истото портфолио, ја губи промоцијата:

- Од Vip Free+ NoLimit на Vip Free+ S, Vip Free+ M, Vip Free+ L или Vip Free+ XL
- Од Vip Free+ XL на Vip Free+ S, Vip Free+ M или Vip Free+ L
- Од Vip Free+ L на Vip Free+ S или Vip Free+ M
- Од Vip Free+ M на Vip Free+ S

Доколку корисникот премине кон повисоко тарифно ниво од истото портфолио, ја задржува промоцијата:

- Од Vip Free+ S на Vip Free+ M, Vip Free+ L, Vip Free+ XL или Vip Free+ NoLimit
- Од Vip Free+ M на Vip Free+ L, Vip Free+ XL или Vip Free+ NoLimit
- Од Vip Free+ L на Vip Free+ XL или Vip Free+ NoLimit
- Од Vip Free+ XL на Vip Free+ NoLimit

Доколку корисникот премине од кој било од тарифните модели Vip Free+ S, Vip Free+ M, Vip Free+ L, Vip Free+ XL или Vip Free+ NoLimit на кој било од тарифните модели од напредното портфолио, односно Vip Free+ S+, Vip Free+ M+, Vip Free+ L+, Vip Free+ XL+ или Vip Free+ NoLimit+, ќе ја изгуби промоцијата.

Забелешка: Условите на користење и тарифирањето на искористените електронски комуникациски услуги, вклучени бесплатни минути, цените за соодветните услуги и висината на договорните пенали се применуваат согласно со избраниот тарифен модел без измени во текот на целото времетраење на промоцијата и користењето на доделениот попуст.

„Интернет-пакет Surf Plus,,

- Овој пакет е достапен за тарифниот модел Vip 6, достапен за активација до 2.7.2014
- Пакетот нуди 200 MB интернет-сообраќај со брзина до 4mbps, и се добива во целост, без разлика на кој датум е активиран.
- Месечната претплата е 69 денари и се наплатува во целост, без разлика на кој датум е активиран.
- Пакетот може да се активира со SMS порака на 140707 со текст START.
- Во еден пресметковен период овој пакет може да се активира еднаш, при што по искористување на 200-те MB, корисникот за да може да користи интернет, мора да активира друг пакет.
- Пакетот не се обновува автоматски на почетокот на секој пресметковен период туку се деактивира автоматски на крајот на пресметковниот период.
- Доколку во моментот на активација на Surf Plus пакет корисникот има преостанат дел од претходниот интернет-пакет, тој ќе се изгуби.



„Неограничено во Vip за бизнис корисници,,

Vip тарифни модели	Vip Free S	Vip Free M*	Vip Free L*	Vip Free XL*	Vip Super Free*
Месечни надоместоци и вклучени бенефиции					
Месечна претплата (денари)	279	499	799	1.499	2.199
Национални разговори					
Вклучени минути во компанијата (CUG)	-	-	-	-	-
Вклучени минути во сопствена мобилна мрежа (месечно)	1.000	неограничено	неограничено	неограничено	неограничено
Вклучени минути кон сите фиксни и мобилни мрежи во Македонија (месечно)	100	200	1.000	2.000	3.000
Вклучените минути во сопствена мобилна мрежа се користат кон:	1 Vip Пријатели број	цела мобилна мрежа	-	-	-
Вклучени минути кон меѓународни дестинации (месечно) (Важат за сите зони, освен Посебна зона)	-	-	-	100	200
Вклучени SMS пораки кон сите мрежи	-	-	-	1.000	1.000
Интервал на тарифирање	60 секунди				
Цена за сите национални повици, по искористувањето на вклучените минути (ден./мин.)	6,9	5,9	4,9	3,9	2,9
Воспоставување повик	бесплатно				
Услуги					
SMS кон сите национални мрежи (ден./порака)	4,9				
MMS кон сите мрежи (ден./порака)	17,7				
GPRS во Vip WAP портал	бесплатно				
Контакт центар (077 1234)	бесплатно				
Повик кон Vip секретарка (1222)	бесплатно				
Говорни повици кон службите за итни случаи (112, 192, 193, 194, 195) и Национални скратени броеви за услуги од национално општествено значење: (190, 197, 198 и 199)	бесплатно				

GPRS (ден./MB)	9,9				
Пенали	Максимален износ				
Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 12 месеци договорна обврска **	3.348	5.988	9.588	17.988	29.988
Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 24 месеци договорна обврска **	6.696	11.976	19.176	35.976	59.976
Пенал по основ на субвенциониран телефонски апарат	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180

*За користење на промоцијата Неограничено во Vip во тарифните модели Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL и Vip Super Free тарифните модели важат посебни услови за користење, кои се објавени на веб-страницата на операторот

Правила за промоцијата: Неограничено во Vip за бизнис корисници

- Понудата е достапна за договори склучени во периодот од 7.12.2012 до 31.3.2013, и тоа:
 - за сите бизнис корисници што ќе склучат договор на 24 месеци на некој од тарифните модели: Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL и Vip Super Free
 - за бизнис корисници што ќе го обноват договорот на 24 месеци и ќе преминат на некоја од тарифите: Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL и Vip Super Free За промена на тарифен модел, за корисниците на оваа промоција, важат следните правила:
- За сите претплатници што ќе ја користат оваа промоција, промена кон понизок тарифен модел нема да биде можна во **првите 12 месеци**. По истекот на овие 12 месеци, промена на тарифен модел во пониска тарифа е можна, со еднократен надоместок од 690 ден. со вклучен ДДВ. При промена на тарифниот модел, корисникот ја задржува промоцијата доколку ја менува тарифата кон еден од тарифните модели: Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL и Vip Super Free. Доколку корисникот ја менува тарифата кон тарифен модел од друго тарифно портфолио, ја губи промоцијата Неограничено во Vip.
- Промената кон понизок тарифен модел, во рамките на Vip Free портфолиото се наплаќа 690 денари. Оваа промена е можна по истекот на 12 месеци од потпишувањето на претплатничкиот договор. При промена на тарифниот модел кон понизок, бизнис корисникот ќе ја задржи промоцијата доколку преминува на Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL.
- Промоцијата трае 24 месеци од активација или обнова на договорот.
- Промената на тарифните модели е можна еднаш во текот на месецот.



Бизнис корисниците што ќе користат VPN тарифи, имаат можност да ја добијат промоцијата во рамките на тарифата, доколку VPN тарифата соодветствува на тарифите: Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL или Vip Super Free.

„Двојно повеќе разговори, засекогаш“

Сите корисници, кои ќе склучат договор на 24 месеци, во периодот од 1.11.2011 до 29.2.2012, ќе добијат двојно повеќе минути кон сите мрежи вклучени во претплатата, засекогаш.

- Промоцијата важи за:
 - Нови постпејд корисници
 - Постојни постпејд корисници, кои имаат најмногу 3 месеци преостаната договорна обврска и при обновата нема да преминат кон тарифа од пониско ниво
 - Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд
- Промоцијата важи за физички и правни лица
- Промоцијата важи само за договори склучени на 24 месеци
- Промоцијата важи само за договори склучени на некоја од тарифите од Vip Smart портфолио (Vip Smart 240, Vip Smart 390, Vip Smart 590, Vip Smart 990, Vip Smart 1.790, Vip Smart 2.990)

За промена на тарифен модел, за корисниците на оваа промоција, важат следните правила:

- За сите претплатници што ќе ја користат оваа промоција, промена кон понизок тарифен модел нема да биде можна во **првите 12 месеци**. По истекот на овие 12 месеци, промена на тарифен модел во пониска тарифа е можна, со еднократен надоместок од 690 ден. со вклучен ДДВ.
- Промена кон повисока претплата е можна веднаш, во кое било време по потпишувањето на договорот, без дополнителен надоместок.
- Промената на тарифните модели е можна еднаш во текот на месецот.

Vip тарифни модели	Smart 240	Smart 390	Smart 590	Smart 990	Smart 1790	Smart 2990
Месечни надоместоци и вклучени бенефиции						
Месечна претплата (денари)	240,0	390,0	590,0	990,0	1.790,0	2.990,0
Вклучени минути во сопствена мобилна мрежа (месечно)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Вклучени минути кон сите фиксни и мобилни мрежи во Македонија (месечно)	70	120	200	400	1.000	2.000
Вклучени минути за меѓународни разговори (месечно)	-	-	-	100	200	400
Вклучените минути во сопствена мобилна мрежа се однесуваат на:	1 Vip Пријатели број	3 Vip Пријатели броеви	цела сопствена мобилна мрежа			
Интервал на тарифирање на вклучените минути	на 60 секунди					
Повици кон сите национални мрежи (ден./мин.) (по истекот на бесплатните минути)	6,9	6,5	5,9	4,9	3,9	2,9
Интервал на тарифирање национални разговори	по секунда, по истекот на првата минута					
Воспоставување повик	Бесплатно					
SMS кон сите национални дестинации (ден./порака)	4,7					
MMS кон сите национални дестинации (ден./порака)	17,7					
Интернет (ден./MB)	17,7					
Тарифирање на интернет сообраќајот	На 10 KB					
Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 12 месеци договорна обврска**	2.880	4.680	7.080	11.880	21.480	35.880
Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 24 месеци договорна обврска**	5.760	9.360	14.160	23.760	42.960	71.760
Пенал по основ на субвенциониран телефонски апарат	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180



„Половина месечна претплата, засекогаш,,

Промотивната понуда е валидна за договори склучени од 20.5.2010 до 31.1.2011).

Vip тарифни модели	Vip Smart XS	Vip Smart S	Vip Smart M	Vip Smart L	Vip Smart XL	Vip Super Smart
Месечни надоместоци и вклучени бенефиции						
Месечна претплата (денари)	120	195	295	590	885	1.475
Вклучен износ за национален сообраќај	120	195	295	590	885	0
Национални разговори	цел ден					
Вклучените минути во сопствена мобилна мрежа се однесуваат на:	1 Vip Пријатели број	3 Vip Пријатели броеви	цела сопствена мобилна мрежа			
Интервал на тарифирање на вклучените минути (месечно)	на 60 секунди					по секунда после првата минута
Вклучени минути во сопствена мобилна мрежа (месечно)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Вклучени минути кон сите фиксни и мобилни мрежи во Македонија (месечно)	-	-	-	-	-	1.000
Повици кон сите национални мрежи (по истекот на бесплатните минути) (ден./мин.)	6,8	6,5	5,9	4,5	3,5	3,5
Повици кон други мобилни оператори	6,8	6,5	5,9	4,5	3,5	3,5
Повици кон национална фиксна мрежа	6,8	6,5	5,9	4,5	3,5	3,5
Воспоставување повик	бесплатно					
Интервал на тарифирање:	по секунда после првата минута					
Услуги						
SMS кон национални дестинации	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
SMS потврда	0	0	0	0	0	0
MMS кон национални дестинации	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
CSD сообраќај (123104)	0	0	0	0	0	0
CSD сообраќај надвор од мрежата (123105)	6,8	6,5	5,9	4,5	3,5	3,5
Интернет (ден./MB)	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7

Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
Република Македонија Тел: +389 2 3100077, Факс: +389 2 3110077, e-mail: cr-info@onevip.mk

Тарифирање на интернет сообраќајот	по 10 KB					
Факс	6,8	6,5	5,9	4,5	3,5	3,5
Тарифирање	по секунда после првата минута					
Пенали	Максимален износ					
Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 12 месеци договорна обврска	2.880	4.680	7.080	14.160	21.240	35.400
Максимален износ на пенали за претплатнички линии со 24 месеци договорна обврска	5.760	9.360	14.160	28.320	42.480	70.800
Пенал по основ на субвенциониран телефонски апарат	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180



Промотивна понуда во рамки на MOBILE GO тарифно портфолио

- Од 22^{ри} Март 2016, оне.Вип лансира промотивна понуда во рамките на Mobile GO тарифното портфолио. Имено, сите корисници кои ќе направат нова активација или обнова во времетраење од 24 месеци во резидентниот и бизнис сегментот во промотивниот период ќе бидат во можност да користат промоција- попуст на месечната претплата.
- Промотивната понуда се однесува на тарифните модели од Mobile GO (Mobile GO S, Mobile GO M и Mobile GO L) портфолиото со опција со телефон и со опција без телефон, и тоа:
 - 15% попуст на месечна претплата, со договор на 24 месеци, за тарифни модели со телефон;
 - 30% попуст на месечна претплата, со договор на 24 месеци, за тарифни модели без телефон.
- Останатите карактеристики на тарифните модели во рамките на тарифното портфолио остануваат непроменети.
- Корисници кои ќе склучат договор со неопределено времетраење, нема да им следува промотивната понуда.
- Промотивната понуда е валидна ограничен период, од 22.03.2016 до 30.04.2016.



Промотивна понуда во рамките на MOBILE GO тарифно портфолио

- Од 10^{ти} Декември 2015, оне.Вип лансира промотивна понуда во рамките на Mobile GO тарифното портфолио. Имено, сите нови активации и обнови на тарифен модел во промотивен период ќе користат промоција дополнително вклучен бесплатен интернет сообраќај за целото времетраење на договорот за тарифните модели Mobile Go M и Mobile Go L.
- Во рамките на понудата тарифниот модел Mobile GO M ќе добие дополнително вклучен 1GB интернет сообраќај,вкупно 4GB, (вклучувајќи го редовниот бесплатен интернет сообраќај кој следува со тарифниот модел); додека пак Mobile Go L, ќе добие дополнителни 2GB интернет сообраќај (вкупно 7GB);
- Останатите карактеристики на тарифните модели во рамките на тарифното портфолио остануваат непроменети.
- Промотивната понуда е валидна ограничен период, од 10.12.2015 до 31.01.2016.



Промотивна понуда „CROSS/UP SALE,30% попуст на месечна претплата,,

- Сите корисници кои имаат само Mini BOOM TV или Mini BOOM TV и мобилна постпејд линија, и доколку постоечката Mini BOOM TV услуга ја надградат во Solo BOOM, Double BOOM, Triple BOOM, Fix/TV TOTAL или во некој од Fix/Net/TV TOTAL пакетите, ќе имаат можност да ја користат оваа промотивна понуда цели 24 месеци.
- Промоцијата 30% попуст на месечната претплата ќе се користи цели 24 месеци т.е. за целото времетраење на договорот. По истекот на времетраењето на договорот од 24 месеци, попустот на месечната претплата нема да важи.
- Попустот на месечната претплата важи само за основната месечна претплата за услугата/пакетот од услуги за кој/а корисникот потпишува нов договор. Дополнително, попустот 30% попуст на месечната претплата не важи за дополнителниот пакет- Пакет плус и за дополнителните BOOM TV приемници за 99 денари.
- За овие корисници НЕ е дозволено да мигрираат на пониско ниво до истек на 24 месеци од активација на линијата. При разделување на пакетот за кој корисникот има промоција, истата ја губи.
- Корисник на Mini BOOM TV кој е деактивиран и се реактивира во промотивниот период, со потпишување на нов договор на 24 месеци, НЕ му следува промоцијата „30% попуст на месечната претплата“.
- Корисник кој со доделена промоција „30% попуст на месечната претплата“ се деактивира, при повторно реактивирање НЕ му се доделува истата промоција. Исклучок се корисниците кои се реактивираат во период додека промоцијата е сеуште активна.
- Корисник кој за некоја услуга веќе ја користи промоцијата „30% попуст на месечната претплата“ и истата ја надградува во некој од горенаведените пакетите, промоцијата на нови 24 месеци му СПЕДУВА само доколку промоцијата е сеуште валидна, односно корисникот прави upgrade во промотивен период, во спротивно истата треба да се избрише.
- Корисниците на Mini BOOM TV со промоција 50% попуст на претплата или промоција 3 месеци без претплата, имаат можност да мигрираат во Solo BOOM TV со 30% попуст на претплата со потпишување на нов договор на 24 месеци и со тоа да ги гледаат сите ТВ канали.
- Корисниците кои ќе ја надградат услугата во пакет со интернет ќе ја добијат и промоцијата со 1.000.000 MB (додека истата трае) и промоцијата 30% попуст на претплата.
- Промоцијата е валидна во периодот од 26.08.2013 година до 31.10.2013-та година.



Нова ТОТАЛНА промоција

- Промоцијата е достапна единствено со склучување на нов или обнова на постоечки договор за MOBILE TOTAL тарифните модели со времетраење од 24 месеци.
- Промоцијата важи ограничен период од 18.09.2013.
- Промени се направени во вклучениот сообраќај кај:
 - о тарифниот модел Mobile TOTAL M, вклучува 1500 SMS и 1500 MMS пораки, наместо регуларните 200 SMS и 200 MMS пораки, односно промотивните 600 SMS и 600 MMS пораки;
 - о тарифниот модел Mobile TOTAL XXL, вклучува 20GB мобилен интернет, наместо досегашните 10GB.
- На корисниците кои ќе ја користат оваа промоција им следува и промоцијата „БЕСПЛАТНИ МИНУТИ КОН СИТЕ МРЕЖИ И БЕСПЛАТЕН 3G ИНТЕРНЕТ“
- Доколку не станува збор за нов корисник, ниту за обнова на договор, туку единствено за промена на тарифен модел, промотивната понуда не е достапна.
- Користењето на промоцијата не ги ограничува корисниците да направат промена на тарифен модел, според постоечките правила за промена на тарифен модел.
- Со промена на тарифен модел, корисникот кој што користел промоција, нема да ја изгуби промоцијата, меѓутоа ќе добие промоција соодветна на новиот тарифен модел (без промена на времетраењето на промоцијата односно договорот).

Промотивна понуда „1000GBgratis,,

- Промоцијата важи за сите резидентни и бизнис постпејд корисници на интернет кои во промотивниот период ќе направат активација или обнова на интернет услугата како самостојна услуга или како дел од пакет.
- Корисниците за кои важи промоцијата секој месец, дополнително на вклучените GB интернет во својот тарифен модел, ќе добиваат дополнителни 1000 GB бесплатен интернет, за целото времетраење на договорот.
- Промоцијата е валидна во периодот од 15.02.2013 до 30.11.2013 година.

„Бесплатни минути кон сите и бесплатен 3G интернет,,

- Промоцијата е достапна за сите нови корисници како и корисниците кои ќе направат обнова, со потпишување на договор на 24 месеци на некој од тарифните модели од Mobile TOTAL портфолиото.
- Преглед на промотивната понуда: Корисниците имаат зголемени минути кон сите национални мрежи, СМС, ММС и МВ и тоа: Mobile Total S+ од 40 на 200 минути, од 100 на 300 СМС, од 100 на 300 ММС, од 100 на 300 МВ; Mobile Total M од 200



на 500 минути, од 200 на 600 СМС, од 200 на 600 ММС, од 1 GB на 3 GB; Mobile Total L од 500 на 1000 минути, од 500 на 1500 СМС, од 500 на 1500 ММС, од 1 GB на 3 GB; Mobile Total XL од 1000 на 1500 минути, од 1000 на 3000 СМС, од 1000 на 3000 ММС, од 1 GB на 3 GB. Дополнително, корисниците добиваат неограничени разговори кон сопствената мрежа (мобилна и фиксна).

- Со промена на тарифен модел, корисникот кој што користел промоција, нема да ја изгуби промоцијата, меѓутоа ќе добие промоција соодветна на новиот тарифен модел (без промена на времетраењето на промоцијата односно договорот).
- Промоцијата е валидна во периодот од 16.05.2013 година 31.10.2013 година.

„Тотална промоција во ONE TOTAL BUSINESS„

- Промоцијата важи за сите нови бизнис корисници, како и за дополнителните (нови) линии на постоечките бизнис корисници. Промоцијата исто така ќе биде валидна и за бизнис корисниците кои ќе направат обнова на договор на нови 24 месеци.
- Промоцијата нуди повеќе вклучени бесплатни минути/СМС/ММС/МВ во следните 24 месеци (до истек на договорот) и зголемена субвенција за мобилни уреди по тарифен модел, со исклучок на Mobile TOTAL S.
- Преглед на промотивната понуда: Mobile TOTAL S ќе има 3000 наместо 1000 минути кон 1 избран број од сопствена мрежа, 300 наместо 100 национални СМС, 300 наместо 100 национални ММС, 300 наместо 100 МВ; Mobile TOTAL S+ ќе има 3000 наместо 1000 минути во сопствена мрежа, 200 наместо 40 минути кон сите национални мрежи, 300 наместо 100 национални СМС, 300 наместо 100 национални ММС, 300 наместо 100 МВ и 4500 наместо 3000 денари субвенција; Mobile TOTAL M ќе има 3000 наместо 1000 минути во сопствена мрежа, 500 наместо 200 минути кон сите мрежи, 600 наместо 200 национални СМС, 600 наместо 200 национални ММС, 3GB наместо 1GB и 7000 наместо 4000 денари субвенција; Mobile TOTAL L ќе има 4500 наместо 1500 минути во сопствена мрежа, 1000 наместо 500 минути кон сите мрежи, 1500 наместо 500 национални СМС, 1500 наместо 500 национални ММС, 3GB наместо 1GB и 10000 наместо 6000 денари субвенција; Mobile TOTAL XL ќе има 4500 наместо 1500 минути во сопствена мрежа, 1500 наместо 1000 минути кон сите мрежи, 3000 наместо 1000 национални СМС, 3000 наместо 1000 национални ММС, 3GB наместо 1GB и 15000 наместо 8000 денари субвенција.
- Промоцијата е валидна од 02.11.2012 до 28.02.2013 година.
- Во периодот од 01.03 – 30.04.2013, во мобилната телефонија, за бизнис корисниците, продолжува да важи ТОТАЛНАТА БИЗНИС ПРОМОЦИЈА, со зголемени минути и услуги во рамки на тарифните модели, но со регуларни (не зголемени) субвенции.



- Со промена на тарифен модел, корисникот кој што користел промоција, нема да ја изгуби промоцијата, меѓутоа ќе добие промоција соодветна на новиот тарифен модел (без промена на времетраењето на промоцијата).
- Бидејќи оваа промоција се поклопува со промоцијата 3 месеци без претплата, корисникот ќе треба да одбере која промоција ќе сака да ја користи (може да користи само една).

„Пола месечна претплата цели 24 месеци,,

- Промоцијата е достапна за сите нови активации и обнови на договор на тарифните модели Mobile Total и тоа исклучиво за резидентни корисници.
- Сите нови резидентни корисници на Mobile Total тарифните модели кои ќе потпишат нов договор, како и постоечките корисници кои ќе направат обнова на договорот на 24 месеци во промотивниот период ќе добијат ПОЛА МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА за целото времетраење на договорот (24 месеци).
- Вклучените бесплатни минути за разговори и услуги за овие корисници исто така ќе бидат преполовени, со исклучок на минутите кои се однесуваат за разговори во сопствена мрежа.
- Со промотивните тарифни модели Mobile TOTAL Promo корисниците кои потпишале договор на 24 месеци добиваат 50% пониска месечна претплата од регуларната месечна претплата за Mobile TOTAL тарифните модели; за Mobile TOTAL S Promo месечната претплата од 279 денари се намалува на 139,5 денари; за Mobile TOTAL S+ Promo месечната претплата од 399 денари се намалува на 199,5 денари; за Mobile TOTAL M Promo месечната претплата од 699 денари се намалува на 349,5 денари; за Mobile TOTAL L Promo месечната претплата од 1.099 денари се намалува на 549,5 денари; и за Mobile TOTAL XL Promo месечната претплата од 1999 денари се намалува на 999,5 денари.
- Од 01.10.2017 за Mobile Total Promo тарифните модели, цената за МВ по искористување на вклучениот интернет изнесува 1 денар/МВ
- Вклучените бесплатни разговори кон сопствена фиксна и мобилна мрежа остануваат да важат како кај регуларните Mobile TOTAL тарифни модели, односно: 1000 мин кон 1 корисник на сопствена мрежа за Mobile TOTAL S Promo; 1000 мин во сопствена мрежа за Mobile TOTAL S+ Promo и Mobile TOTAL M Promo; и 1500 мин во сопствена мрежа за Mobile TOTAL L Promo и Mobile TOTAL XL Promo.
- Вклучен сообраќај за национални разговори: наместо 40 минути корисниците на Mobile TOTAL S и Mobile TOTAL S+ добиваат 20 минути; наместо 200 минути корисниците на Mobile TOTAL M добиваат 100 минути; наместо 500 минути корисниците на Mobile TOTAL L добиваат 250 минути; и наместо 1000 минути корисниците на Mobile TOTAL XL добиваат 500 минути;



- Вклучени национални SMS пораки и MMS пораки: наместо 100 SMS и 100 MMS пораки, корисниците на Mobile TOTAL S и Mobile TOTAL S+ добиваат 50 SMS и 50 MMS пораки; наместо 200 SMS и 200 MMS пораки, корисниците на Mobile TOTAL M добиваат 100 SMS и 100 MMS пораки; наместо 500 SMS и 500 MMS пораки, корисниците на Mobile TOTAL L добиваат 250 SMS и 250 MMS пораки; наместо 1000 SMS и 1000 MMS пораки, корисниците на Mobile TOTAL XL добиваат 500 SMS и 500 MMS пораки;
- Вклучен интернет сообраќај: наместо 100 MB корисниците на Mobile TOTAL S и Mobile TOTAL S+ добиваат 50 MB вклучен бесплатен интернет; наместо 1 GB корисниците на Mobile TOTAL M, Mobile TOTAL L и Mobile TOTAL XL добиваат 512 MB вклучен бесплатен интернет;
- Вклучен сообраќај за меѓународни разговори: наместо 150 минути корисниците на Mobile TOTAL XL добиваат 75 минути вклучен сообраќај за меѓународни разговори.
- Истата НЕ Е ДОСТАПНА за:
 - за бизнис корисници на ONE тарифни модели
 - миграции од постоечките постпејд мобилни ONE тарифни модели;
 - договори со времетраење различно од 24 месеци (пример. договор на неопределено);
 - сите корисници, резидентни и бизнис, кои би сакале да земат некој од телефоните во „специјална понуда за 1 МКД“ со дополнителен пакет за мобилен интернет.
 - За тарифниот модел Mobile Total XXL не важи промотивната понуда „ПОЛА МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА“.
- Промоцијата е валидна во периодот од 07.09.2012 до 07.12.2012 и од 01.03.2013 до 15.04.2013 година за нови активации, односно за обнови од 01.03.2013 до 30.06.2013 година.
- Притоа, корисник кој ќе се активира на промотивните тарифни модели ќе може на негово барање, да промени тарифен модел во регуларната Mobile TOTAL понуда, според постоечките правила за миграција, и според подолу наведените дефинирани нивоа на тарифни планови. Обратното секако не важи, односно, корисник активиран во редовната понуда на Mobile TOTAL тарифни модели нема да може да мигрира во промотивните тарифни модели.



Промотивна понуда во рамки на MOBILE TOTAL S и MOBILE TOTAL S+

- Промотивната понуда е валидна за нови активации и обнови на договори на постоечките мобилни пост-пејд резидентни корисници за наредни 24 месеци на тарифните модели во мобилниот пост-пејд резидентен сегмент – Mobile TOTAL S и Mobile TOTAL S+.
- Во Mobile TOTAL S тарифниот модел, корисниците добиваат:
 - Дополнителни БЕСПЛАТНИ 1000 минути кон сопствена мобилна мрежа (постоечката понуда во Mobile Total S тарифниот план вклучува 1000 бесплатни минути само кон еден број - 1 FF број)
 - Дополнителен БЕСПЛАТЕН интернет сообраќај од 1GB (постоечката понуда во Mobile Total S тарифниот план вклучува бесплатен интернет сообраќај од 100 MB)
- Во Mobile TOTAL S+ тарифниот модел, корисниците добиваат:
 - Дополнителен БЕСПЛАТЕН интернет сообраќај од 1GB (постоечката понуда во Mobile Total S+ тарифниот план вклучува бесплатен интернет сообраќај од 100 MB)
- Сите други карактеристики на тарифните модели (тарифи – национални, меѓународни и роаминг, достапни пакети, правила за миграција) во мобилниот пост-пејд резидентен сегмент - Mobile TOTAL S и Mobile TOTAL S+ остануваат исти/непроменети.
- Промоцијата НЕ Е ДОСТАПНА за:
 - миграции од постоечките ONE постпејд мобилни тарифни модели договори со времетраење различно од 24 месеци (пример. договор на неопределено);
- Промоцијата важи ограничен временски период, 14.12.2012 до 31.01.2013 година.

„Тројно повеќе бесплатни разговори, SMS, MMS и Интернет,“

- Промоцијата е валидна за сите нови резидентни и бизнис корисници, како и за оние кои ќе направат обнова на договор во промотивниот период.
- Сите нови резидентни и бизнис корисници на Mobile Total S, Mobile Total S+, Mobile Total M, Mobile Total L и Mobile Total XL тарифните модели кои ќе потпишат нов или ќе направат обнова на договор на 24 месеци, во промотивниот период ќе добијат повеќе бесплатни разговори кон другите мрежи, SMS, MMS и интернет и тоа до крајот на договорот (24 месеци).
- Преглед на промотивната понуда: Mobile TOTAL S ќе има 3000 наместо 1000 минути кон 1 корисник од сопствена мобилна мрежа, 300 наместо 100 национални СМС, 300 наместо 100 национални ММС, 300 наместо 100 MB; Mobile TOTAL S+ ќе има 3000 наместо 1000 минути кон сопствена мобилна мрежа, 300 наместо 100 национални СМС, 300 наместо 100 национални ММС, 300 наместо 100 MB; Mobile TOTAL M ќе има 3000 наместо 1000 минути кон сопствена мобилна мрежа, 600



наместо 200 национални СМС, 600 наместо 200 национални ММС, 3GB наместо 1GB; Mobile TOTAL L ќе има 4500 наместо 1500 минути кон сопствена мобилна мрежа, 1500 наместо 500 национални СМС, 1500 наместо 500 национални ММС, 3GB наместо 1GB; Mobile TOTAL XL ќе има 4500 наместо 1500 минути кон сопствена мобилна мрежа, 3000 наместо 1000 национални СМС, 3000 наместо 1000 национални ММС, 3GB наместо 1GB.

- Со промена на тарифен модел, корисникот кој што користел промоција, нема да ја изгуби промоцијата, меѓутоа ќе добие промоција соодветна на новиот тарифен модел (без промена на времетраењето на промоцијата).
- Промоцијата е валидна од 11.04.2012 година, и за резидентни корисници важи до 06.09.2012 година.
- Промоцијата е достапна и за бизнис корисниците кои ќе истовремено ќе ја искористат и промоцијата „40% намалена претплата во првите 6 месеци од договорот“.

Промотивна понуда за Мобилен интернет

- Промоцијата ги опфаќа пакетите за мобилен интернет во мобилниот припејд и постпејд сегмент, како и тарифните модели за мобилен интернет во мобилниот постпејд сегмент.
- Промоцијата е валидна за:
 - припејд и постпејд корисници кои веќе имаат активирано некој од Mobile Net пакетите за мобилен интернет, како и оние кои би активирале Mobile Net пакет во промотивниот период;
 - нови и постоечки постпејд корисници на Mobile Net тарифните модели.
- Со промоцијата за мобилен интернет, бесплатниот вклучен интернет сообраќај ќе биде значително зголемен во промотивниот период, и тоа како што е наведено кај Mobile Net тарифните планови во постпејд: Mobile Net S наместо 1 ќе има 4 GB, Mobile Net M наместо 4 ќе има 8 GB и Mobile Net L наместо 8 ќе има 16 GB, како и кај Mobile Net пакетите во припејд и постпејд: Mobile Net XS наместо 200 MB ќе има 2 GB, Mobile Net S наместо 1 ќе има 4 GB Mobile Net M наместо 4 ќе има 8 GB и Mobile Net L наместо 8 ќе има 16 GB
- Промоцијата е валидна од 22.03.2012 година.